

Вработените во Македонска банка се заканија со протести и штрајк со глад пред Централната банка. Нејасно им е како може некој да затвори банка, а во моментот таа финансиски добро да стои. Сепак, Македонска банка е затворена зашто на гувернерот не му се допаднаа сопственичките промени во банката.

"Луѓето кои за банката бараа повеќе десетици милиони евра од потенцијалните купувачи кои, според Законот, можат да бидат акционери, наеднаш на т.н. нови сопственици им ја даваат банката само за 16 милиони денари, односно 260.000 евра", изјави Петар Гошев, гувернер на НБРМ.

Наспроти ова, од Македонска банка велат дека со сите контроли, кои биле извршени од НБРМ, не биле констатирани неправилности или слабости во работењето на банката.

"Денес банката располага со капитал од околу 15 милиони евра, билансната сума изнесува 65,7 милиони евра. Бројот на правните лица е зголемен од 6.110, до крајот на декември, на 6.800, а бројот на физичките лица се зголеми од 160.000 на 180.630. Банката може да ги исплати сите кредити на правните лица во износ од 460 милиони денари, како и на физичките лица во износ од 210 милиони денари", соопшти генералниот директор на Македонска банка, Стефан Мисковски.

Како и да е, банката се затвори, а вработените се на улица.

Македонска банка бара отштета од државата од повеќе милиони евра. Случајот оди пред Судот во Стразбур. Правниот застапник на банката, Анита Бегова, вели дека раководството веќе поднело тужба против државата не поради ликвидацијата, туку поради тоа што во земјава сè уште не постои управен суд, место каде што субјектите можат да се жалат и да ја бараат правдата кога постои спор со управен орган, како што тоа сега е случај меѓу Македонска и Народна банка.

За ликвидатор кој ќе раководи со парите и со имотот на банката, судот го постави Ацо Дамчевски, човекот кој своевреме го туркаше стечајот на "Алумина". Штедачите се револтирани бидејќи сè уште не можат да си ги вратат вложените пари. Се работи за сума од 35 милиони евра од околу 180.000 правни и физички лица. Вработените во Ма-



КАДЕ Е НАЈТЕНКО ТАМУ СЕ КИНЕ, ПА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ЗАВРШИЈА НА УЛИЦА

АКЦИОНЕРСКИ ПОЛИТИЧКИ П

кедонска банка најавија дека до крајот на седмицава ќе протестираат пред НБРМ, во обид да го натераат гувернерот Гошев да ја поништи одлуката за ликвидација.

СИГУРНОСТ

На сите штедачи и клиенти на Македонска банка ќе им се исплатат во целост влоговите во висина до 10.000 евра. На оние, пак, кои имаат влогови до 20.000 евра парите ќе им бидат исплатени најмногу до 90 проценти, додека лицата со штедни влогови од повеќе од 20.000 евра ќе се обесштетуваат од стечајната маса на банката. Овие гаранции ги дава Законот за обесштетување на штедни влогови.

Според последните изјави на првите луѓе на Македонска банка, како и според вработените, банката има средства во ликвидационите фондови од околу 30 милиони евра, така што нема да биде проблем враќањето на средствата на клиентите.

Додека се чека на почеток на постапката за ликвидација, 40.000 пензионери и 160.000 штедачи денониве не ги добија услугите од банката, а реакции има и од вработени во јавната администрација на кои им се блокирани картичките за подигнување на септемвриската плата.

Штедачите во Македонска банка нема одеднаш да ги добијат назад своите вложени пари. На фирмите и на граѓаните клиенти на банката парите ќе им се

НБРМ Е НЕЗАВИСНА ИНСТИТУЦИЈА

Премиерот Никола Груевски смета дека Владата нема ингеренции да ја поништи одлуката на НБРМ за Македонска банка, бидејќи Централната банка имала целосна независност.

"Тоа е работа на Централната банка, која ги има сите ингеренции и сите права, за разлика од Владата, која нема апсолутно никакво право. Во ваква ситуација наша обврска е согласно Законот за обесштетување на штедачите, агенцијата задолжена за тоа да си ја заврши својата работа и да ги обесштети штедачите. Во овој случај Централната банка има целосна независност и може да донесе каков став сака по тоа прашање", изјави Груевски.

враќаат на рати, во процес кој ќе трае со месеци. Во исто време тимови на ликвидатори и на ревизори ги чешлаа документите во обид да ја скројат конечната листа на клиенти на банката. Според Фондот за осигурување, 100 отсто од парите ќе добијат само оние кои имаат вложено до 10.000 евра.

Македонска банка и официјално е во ликвидација а одлуката е објавена во Службен весник на РМ. Се прават списоците, но никој не знае кога ќе почне и колку ќе трае исплатата на штедачите.

И од решението на Народна банка за ликвидација на Македонска банка се гледа дека затворањето на банката не била единствената опција која му оста-



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

НКА СТАНУВА РАРИТЕТ ПОРАДИ ЗАТВОРАЊЕТО

СИТЕ ШТЕДАЧИ ЌЕ БИДАТ ОБЕСШТЕТЕНИ

Македонска банка е во состојба да ги исплати сите комитенти за еден ден, но се плашам дека тоа не е можно. Тоа е долг и мачен процес, кој ќе одземе многу време", изјави Стефан Мисовски, прв генерален директор на Македонска банка.

Во Македонска банка свои сметки имаат 180.000 физички лица и 6.800 фирми. Тие сега се замрзнати. Штедачите кои имаат до 10.000 евра ќе бидат 100 отсто обесштетени од Фондот за осигурување депозити, оние кои имале заштеди меѓу 10.000 и 20.000 евра ќе добијат 90 отсто од нив, а тие со повеќе од 20.000 евра парите ќе ги добијат по спроведувањето на ликвидационата постапка.

Централната банка информира дека сите кои примаат плата или пензија преку Македонска банка треба веднаш да отворат сметки во други банки и да побараат парите таму да им се префрлаат.

"Во овој момент тие не можат да располагаат со своите пари. Не можат да ги подигнат платите, ниту пензиите ниту, пак, можат да ги користат картичките. Ова е страшно и до прва ќе се создаде проблем", вели Мисовски.

Раководството на Македонска банка остро реагираше на одлуката. Генералниот директор Стефан Мисовски изјави дека банката е во одлична финансиска кондиција, има капитал од 10,4 милиони евра и добивка од околу 780.000 евра. Според податоците, во банката се депонирани повеќе од 35 милиони евра. Вкупните обврски кон штедачите и кон правните лица изнесуваат 31,4 милиони евра, а гарантниот капитал е 15 милиони евра.

Иако вработените во Македонска банка одржаа средба, тие сепак не го разубедија гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, да го повлече решението со кое ѝ ја одзеде дозволата за работа на Македонска банка и го отвори патот за нејзина ликвидација.

Претставници на синдикатот на банката, иако повеќе од два часа разговараа со Гошев, не постигнаа успех и разочарувањето го споделија со своите колеги кои мирно протестираа пред Народна банка. Засега е нејасно каква ќе биде разврската и дали ќе следат нови штрајкови, но судејќи по сè сите вработени ќе останат на улица.

Адвокатите на Македонска банка најавија дека ќе се жалат на суд, бидејќи Нини го продавал капиталот по налог на НБРМ. Тој целосно се ослободи од капиталот еден ден пред рокот, на 30 септември, продавајќи им го на 16 друштва, формирани од "Јака 80". Сомневајќи се во легалноста на трансакциите, гувернерот Гошев донесе одлука за ликвидација.

Министерот за финансии Трајко Славески ја оценува одлуката на НБРМ за ликвидација како позитивен сигнал за странските инвеститори.

"Странските инвеститори одамна имаа резерва во однос на работењето на "Македонска", изјави тој, додавајќи дека затворањето е логична последица на активностите на НБРМ.

Судбината на 230 вработени, според Славески, не треба да загрижува.

"Пазарот на работна сила во Македонија функционира, постои Агенција за вработување. Станува збор за квалификувана работна сила, која лесно ќе најде работа, бидејќи финансискиот пазар е во подем", изјави министерот.

Apel za pomo{ za li ceto Goran Stankov, potrebn i za i zveduvawe operati ven zaf at-transpl antaci ja na bubreg vo stranska kl i ni ka, za { to se neophodni 50.000 evra. Odobreni tel ef onski broevi za donaci i od 100 denari se: 070-143-144 i 075-143-075 i li di rektno na ` i ro-smetka za denarski donaci i otvorena vo Al f a Banka AD Skopje: Broj na ` i ro-smetka: 280-0000099969-83 Povi kuvawe na broj: 1000031177

НБРМ ОСТАНА ДОСЛЕДНА ДЕКА ЌЕ РАСЧИСТИ СО СОПСТВЕНИЧКИТЕ ИГРИ ВО МАКЕДОНСКА БАЊКА

ИНАЕТ ИЛИ РИТИСОК?

нала на гувернерот, зашто банката можела да се спаси од ликвидација.

Народна банка засега не се произнесува за најновите моменти кои покажуваат дека ликвидацијата на Македонска банка не била неизбежен потег.

На штедачите Законот им обезбедува враќање на средствата, но 230 вработени во Македонска банка остануваат на улица. Поради тоа, синдикатот на банката најави дека доколку не се најде друго алтернативно решение, вработените ќе штрајкуваат пред институциите и пред НБРМ.

И тие, како и раководството на банката, тврдат дека НБРМ не требало да донесе одлука за ликвидација, бидејќи Македонска банка работи без загуба и според сите професионални стандарди. Според вработените, главен виновник за настаната состојба е доскорешниот главен акционер Јовица Стефановиќ-Нини, но и гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, кој ја донесе одлуката за ликвидација. Тие предлагаат решението за надминување на проблемите да се бара кај главниот акционер "Јака 80", а банката да се спаси од ликвидација. Како што неодамна изјави Блаже Серафимовски, синдикатот ќе се стави во улога на заштитник на интересите на вработените, кои за состојбите во Македонска банка биле информирани преку медиумите.

КЛУЧ НА ВРАТА

Вратите на сите експозитури на Македонска банка засега се затворени. Гувернерот Гошев донесе одлука за одземање на дозволата за работа и најави започнување на ликвидационата постапка.

Деталите околу тоа како ќе тече целиот процес и кога точно ќе почне, сè уште не се соопштуваат од Народна банка. Гошев ѝ ја одзеде дозволата за работа на Македонска банка поради утврдени неправилности во последните трансакции. Главниот акционер "Јака 80", фирма на српскиот бизнисмен Нини, во септември се ослободи од мнозинскиот капитал во банката.